

1.	Наслов на наставниот предмет	<b>РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ПАТОЛОГИЈА НА СЛУХ</b>			
2.	Код	ДЛ - 311			
3.	Студиска програма	Тригодишни стручни студии дипломиран логопед			
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	ЈЗУ Клиника за уво, нос и грло ЈЗУ Завод за рехабилитација на слух, говор и глас Скопје			
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)	Прв циклус			
6.	Академска година/семестар	Трета/V	7.	Број на ЕКТС кредити	8
8.	Наставник	Проф. др. Јане Нетковски Др. сци Весна Лазаровска			
9.	Предуслови за запишување на предметот	Исполнет услов за упис на трета година			
10.	Цели на предметната програма:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Стекнување на знаења за рехабилитациски третман со слушни помагала: слушни амплификатори, кохлеарен имплант и алтернативни методи</li> <li>• Да ги совлада основните поими, поделба, значење и цели на рехабилитацискиот третман</li> <li>• Да се запознае со тимската работа во рехабилитацијата</li> <li>• Да ги спознае компетенциите и одговорностите во својата професија</li> <li>• Да ги запознае организационите модели во рехабилитацијата</li> <li>• Да ги развива вештините за работа во тим</li> </ul>			
11.	Содржина на предметната програма:	<p>Теоретска настава</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Запознавање со планирање и документирање на рехабилитацискиот третман</li> <li>• Процена и квалитет на здравствената гриза на слухот</li> <li>• Стекнување на знаење за специфичностите во формирање на гласовите кај слушното оштетување</li> <li>• Корекција на гласовите кај лица со слушното оштетување</li> <li>• Посебни јазични правила за читање од усни, звучни слики и описменување</li> <li>• Основни принципи во рехабилитацијата</li> <li>• Проценка на пациент од страна на логопед</li> </ul> <p>Практична настава</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Стекнување знаења рехабилитациски третман</li> <li>• Обука на логопедот за тимска работа во рехабилитацискиот третман со лицата со оштетен слух</li> <li>• Запознавање со основните методи и пристапи и пристапи во работата со лицата со оштетен слух</li> </ul> <p>Пракса</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Праксата е задолжителна и се изведува на различни одделенија под водство на ментор и логопед одговорен за тој оддел. Студентот е должен да се вклучи во сите активности во текот на полно работно време за што води дневник.</li> </ul>			
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби/работилници, пракса				
13.	Вкупен расположив фонд на време	180 часа			
14.	Распределба на расположивото време				
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часа	

		15.2.	Вежби, Семинари	30 часа
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	120 часа
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	
17.	Начин на оценување			бодови
	17.1	Континуирани проверки	една	
	17.2	Завршен испит	Испитот е писмен и/или практичен. Се состои од континуираната проверка и / или практичниот испит. Оценката на целокупниот испит се добива според табелата на оценки, а врз основа на зирот на бодовите од сите активности, вклучувајќи ги и континуираните проверки и практичниот дел од испитот. Студентот е должен да освои минимум бодови ( 60%) од континуираните проверки и практичниот испит, во спротивно се јавува на комплетен завршен испит.	
	17.3	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	мин.-макс.	
	17.4	Активно учество	мин.-макс.	
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода		5 (пет) F
		од 60 до 68 бода		6 (шест) E
		од 69 до 76 бода		7 (седум) D
		од 77 до 84 бода		8 (осум) C
		од 85 до 92 бода		9 (девет) B
		од 93 до 100 бода		10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	Студентот е потребно редовно да ја посетува теоретската и практичната настава за да пристапи на континуираната проверка.Проверката е писмена.Практичниот дел на испитот се изведува по завршување на вежбите и се состои од проверка на практичните знаења и оценка на оценувањето и ангажманот на студентот.		
20.	Јазик на кој се изведува наставата	македонски		
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентот е задолжен активно да ги следи сите предвидени активности, вклучително и учеството во континуираните проверки на знаење за да се добие потпис.		
22.	Литература			
	22.1.	Задолжителна литература		
		1.	Авторизирани предавања од предавачите	
	22.2.	Дополнителна литература		
1.				